



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 12 декември 1973

Претплатата за 1973 година изнесува 150 динари. Овој број чини

Скопје

2 дин. Жиро сметка 40100-601-128

Број 42

Год. XXIX

412.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ПРЕИСПИТУВАЊЕ НА САМОУПРАВНИТЕ СПОГОДБИ

Се прогласува Законот за поведување на постапка за преиспитување на самоуправните спогодби,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 26 ноември 1973 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 26 ноември 1973 година.

Број 03-2858

27 ноември 1973 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Никола Мигчев, с. р.**

### ЗАКОН

#### ЗА ПОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ПРЕИСПИТУВАЊЕ НА САМОУПРАВНИТЕ СПОГОДБИ

##### Член 1

Со овој закон се уредува поведувањето на постапка за преиспитување на самоуправните спогодби склучени меѓу организациите на здружениот труд и самоуправните интересни заедници, кога спогодбите ги повредуваат интересите на други организации на здружен труд и самоуправни интересни заедници.

##### Член 2

Како организација на здружен труд во смисла на овој закон се подразбираат: основна организација на здружен труд, заедница на основни организации на здружениот труд, работна организација и сложена организација на здружениот труд.

##### Член 3

Организациите на здружениот труд и самоуправните интересни заедници, чии интереси се повредени со самоуправна спогодба на други организации на здружениот труд и самоуправни интересни заедници, можат да поведат постапка за преиспитување на самоуправната спогодба на начин утврден со овој закон.

##### Член 4

Барањето за преиспитување на самоуправна спогодба се поднесува врз основа на одлука донесена на собир на работните луѓе или од органот овластен со општ акт на организацијата на здружениот труд односно самоуправната интересна заедница.

Во името на работната организација, барањето го поднесува индивидуалниот извршен орган на работната организација, во името на самоуправната интересна заедница — претседателот на собранието на самоуправната интересна заедница, а во името на основната организација на здружениот труд и заедницата на основни организации на здружениот труд — индивидуалниот извршен орган на основната организација на здружениот труд, односно заедницата на основните организации на здружениот труд.

##### Член 5

Барањето за преиспитување на самоуправна спогодба ги содржи особено: интересите што ги повредува самоуправната спогодба, одредбите на спогодбата што ги повредуваат овие интереси, организациите на здружениот труд односно самоуправните интересни заедници што ја склучиле самоуправната спогодба и предлог за спогодбено решавање на спорот.

Барањето за преиспитување на самоуправна спогодба се доставува до организациите на здружениот труд односно самоуправните интересни заедници што ја склучиле спогодбата.

##### Член 6

Организациите на здружениот труд односно самоуправните интересни заедници што ја склучиле самоуправната спогодба, во рок од триесет дена од денот на приемот на барањето за преиспитување на спогодбата, го известуваат подносителот на барањето, дали прифаќаат спогодбено решавање на спорот.

Предлогот за спогодбено решавање се смета за прифатен ако го прифати мнозинството на потписниците на спогодбата.

##### Член 7

Ако не се прифати спогодбено решавање на спорот во смисла на член 6 од овој закон или спогодбено решение не се постигне во рок од триесет дена од денот на дадената согласност за спогодбено решавање, заинтересираната странка може да покрене спор пред Уставниот суд на Македонија во рок од триесет дена од денот кога е одбиен предлогот за спогодбено решавање односно од денот кога е окончано спогодбеното решавање.

Одлуката на Уставниот суд на Македонија ги заменува спорните одредби на самоуправните спогодби.

##### Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

413.

Врз основа на член 31 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор од 26 ноември 1973 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 26 ноември 1973 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОГРАМАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО СР МАКЕДОНИЈА ВО 1972 ГОДИНА И ЗА 1974 ГОДИНА**

**I**

Се продолжува важноста на Одлуката за Програмата за спроведување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението во СРМ во 1972 година („Службен весник на СРМ“ бр. 7/72 и „Службен весник на СРМ“ бр. 39/72) и за 1974 година.

**II**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1. I. 1974 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2862

27 ноември 1973 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Никола Минчев, с. р.**

414.

Врз основа на Амандманот XXXIV, точка 1, став 1 и точка 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 26 ноември 1973 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 26 ноември 1973 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА СОРАБОТКА МЕЃУ СФРЈ И СР РОМАНИЈА ЗА 1973 И 1974 ГОДИНА, ПОТПИШАНА НА 23 ФЕВРУАРИ 1973 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД**

**I**

Се дава согласност за ратификација на Програмата за просветно-културна соработка меѓу СФРЈ и СР Романија за 1973 и 1974 година, потпишана на 23 февруари 1973 година во Белград.

**II**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2860

27 ноември 1973 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Никола Минчев, с. р.**

415.

Врз основа на Амандманот XXXIV, точка 1, став 1 и точка 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 26 ноември 1973 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 26 ноември 1973 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА МЕЃУ ВЛАДАТА НА СФРЈ И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕНЕГАЛ ЗА ТРЕТМАН НА НАЈПРИВИЛЕГИРАНАТА НАЦИЈА СО ПРОТОКОЛОТ ОД СОСТАНОКОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКО-СЕНЕГАЛСКАТА МЕШОВИТА КОМИСИЈА ОД 4. XI. 1972 ГОДИНА КОЈА Е ПОСТИГНАТА СО РАЗМЕНА НА НОТИТЕ ОД 16. II. 1972, 9. VI. 1972 И 16. VI. 1972 ГОДИНА**

**I**

Се дава согласност за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на СФРЈ и Владата на Република Сенегал за третман на најпривилегираната нација со Протоколот од состанокот на Југословенско-сенегалската мешовита комисија од 4. XI. 1972 година, која е постигната со размена на нотите од 16. II. 1972, 9. VI. 1972 и 16. VI. 1972 година.

**II**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2861

27 ноември 1973 година  
Скопје

Претседател

на Собранието на СРМ,  
**Никола Минчев, с. р.**

416.

Врз основа на Амандманот XXXIV, точка 1, став 1 и точка 4 од Уставот на СРМ, Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 26 ноември 1973 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 26 ноември 1973 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ПРОТОКОЛОТ ОД ПРВИОТ СОСТАНОК НА МЕШОВИТАТА ЈУГОСЛОВЕНСКО-БЕЛГИСКА КОМИСИЈА, ПРЕДВИДЕНА ВО ЧЛЕН 20 НА СПОГОДБАТА ОД 1 ЈУЛИ 1963 ГОДИНА ЗА ДРУМСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И СТОКА, ОДРЖАН ВО БЕЛГРАД НА 20 И 21 АПРИЛ 1972 ГОДИНА**

**I**

Собранието на СРМ дава согласност за ратификација на Протоколот од првиот состанок на Мешовитата југословенско-белгиска комисија предвидена со член 20 на Спогодбата од 1 јули 1963 година за друмски превоз на патници и стока, одржан во Белград на 20 и 21 април 1972 година.

**II**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2859

27 ноември 1973 година  
Скопје

Претседател

на Собранието на СРМ,  
**Никола Минчев, с. р.**

417.

Врз основа на Амандманот XXXIV, точка 1, став 1 и точка 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на СРМ на седницата на Републичкиот собор, одржана на 26 ноември 1973 година и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 26 ноември 1973 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ НА ДОГОВОР ЗА ВИСОЧИНАТА И КРИТЕРИУМИТЕ НА ДОДАТНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО СО СТАБИЛИЗАЦИОНИ ДАНОЦИ, СТАБИЛИЗАЦИОНИ ЗАЕМИ И СТАБИЛИЗАЦИОНО ШТЕДЕЊЕ ВО 1973**

### I

Се дава согласност на Предлогот за договор за височината и критериумите на додатното оптоварување на граѓаните и организациите на здружен труд од областа на стопанството со стабилизациони даноци, стабилизациони заеми и стабилизационо штедење во 1973 година.

### II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2829  
27 ноември 1973 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

418.

Врз основа на Амандманот XXXIV, точка 1, став 1 и точка 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 26 ноември 1973 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 26 ноември 1973 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА НЕИСПЛАТЕНИТЕ ДОЛГОВИ ОД ПАКИСТАН НА ЈУГОСЛАВИЈА МЕЃУ ВЛАДАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ВЛАДАТА НА ИСЛАМСКАТА РЕПУБЛИКА ПАКИСТАН, ПОТПИШАНА НА 16 ОКТОМВРИ 1972 ГОДИНА ВО ИСЛАМАБАЛ**

### I

Собранието на Социјалистичка Република Македонија дава согласност на Предлогот за ратификација на Спогодбата за регулирање на неисплатените долгови од Пакистан на Југославија меѓу Владата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Владата на Исламската Република Пакистан, потпишана на 16 октомври 1972 година во Исламабал.

### II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2863  
27 ноември 1973 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

419.

Врз основа на членот 66 став 2 од Законот за организацијата и подготовките на народната одбрана („Службен весник на СРМ“ бр. 6/72), Извршниот совет донесува

## УРЕДБА

**ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ВОЕНИТЕ ОБВРЗНИЦИ ПОВИКАНИ ОД НАДЛЕЖЕН ОРГАН НА РЕПУБЛИКАТА**

### Член 1

На војниците-обврзници, резервните офицери, резервните подофицери и резервните воени службеници (воени обврзници) повикани од надлежен орган на Републиката на воена служба во територијалната одбрана, им припаѓа дневница во износ:

— на резервните генерали (адмиралите) 180,00 динари;

— на резервните офицери, резервните заставници, резервните воени службеници од VII до I класа и на војниците-обврзници, разводници и десетари распоредени на офицерска должност 150,00 динари;

— на останатите резервни подофицери и воени службеници, војници-обврзници, разводници и десетари распоредени на офицерска должност 120,00 динари;

— на војниците-обврзници, разводници и десетари 100,00 динари.

### Член 2

Под воена служба во смисла на член 1 од оваа уредба се подразбира: курсеви и семинари за усовршување и дошколовање во школските центри за потребите на ЈНА и територијалната одбрана, вежби, работа на терен сврзана со уредување на територијата за потребите на територијалната одбрана, извршување на вонредни задачи во местото на живеење и други форми на обука организирана од надлежен орган на Републиката.

### Член 3

Дневниците на воените обврзници се пресметуваат од часот на тргнувањето до часот на враќањето во местото на живеење.

На обврзниците им припаѓа цела дневница за секои 24 часа поминати на воена служба а за остатокот од времето поминато над 24 часа, за секои започнати 6 часа им припаѓа 25% од цела дневница.

Ако воената служба трае помалку од 24 часа или ако обврзниците се враќаат секојдневно во местото на живеење, за времето од 10—12 часа на

обврзниците им припаѓа 25% од целата дневница, а за времето преку 12 часови 50% од целата дневница.

## Член 4

Дневницата на воените обврзници им се намамува за 20% по истекот на 30 дена поминати на воена служба во едно место.

Воените обврзници кои се повикани за вршење на вонредни задачи сврзани со воената служба во местото на живеење, а извршувањето на задачата трае повеќе од 12 часа, им се исплатува 25% од полната дневница.

## Член 5

Надоместокот на дневниците предвиден со оваа уредба се исплатува на товар на средствата на органот кој ги повикал воените обврзници на воена служба во територијалната одбрана.

## Член 6

Со влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за висината и начинот за пресметување на дневниците на воените обврзници повикани од надлежен орган на Републиката објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 21/72.

## Член 7

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2691/1

8 ноември 1973 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

(420)

Врз основа на член 1 став 2 и член 4 од Законот за распределба на средствата за нестопански објекти што се од општ интерес на Републиката во периодот 1971—1975 година („Службен весник на СРМ“ бр. 8/73) и членот 6 од Законот за Републичкиот буџет за 1973 година („Службен весник на СРМ“ бр. 13/73), Извршниот совет донесува

## О Д Л У К А

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ КОРИСНИЦИ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ШТО СЕ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС НА РЕПУБЛИКАТА ВО ПЕРИОДОТ 1971—1975 ГОДИНА И РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ШТО КЕ СЕ ОСТВАРУВААТ ВО 1973 ГОДИНА ПО ОСНОВ НА ПОСЕБНИОТ РЕПУБЛИЧКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ**

1. Од средствата за изградба на објекти за физичка култура што се од општ интерес на Републиката во периодот 1971—1975 година се определуваат следните износи и корисници:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Општина Берово                            |              |
| — за доградба на сала за физичко воспитување | 700.000 дин. |
| 2. Општина Струга                            |              |
| — за изградба на затворен пливачки базен     | 1.000.000 „  |
| 3. Општина Дебар                             |              |
| — за изградба на спортско-рекреативен центар | 500.000 „    |
| 4. Општина Крива Паланка                     |              |
| — за изградба на сала за физичко воспитување | 400.000 „    |
| 5. Општина Гостивар                          |              |
| — за изградба скии лифт во СЦ „Маврово“      | 150.000 „    |
| 6. Општина Прилеп                            |              |
| — за изградба спортска палата                | 3.000.000 „  |

- |  |              |
|--|--------------|
| 7. Општина Битола  |              |
| — за изградба спортска хала  | 2.400.000 „  |
| 8. Општина Кочани  |              |
| — за изградба физкултурна сала   | 1.200.000 „  |
| 9. Општина Пробиштип   |              |
| — за изградба сала за физичко воспитување  | 360.000 „    |
| 10. Општина Куманово   |              |
| — за доградба на олимписки базен   | 870.000 „    |
| — за доградба на градско стрелиште   | 170.000 „    |
| 11. Општина Штип   |              |
| — за доградба на спортско-рекреативен центар   | 1.900.000 „  |
| 12. Општина Винаца   |              |
| — за изградба на спортски центар   | 450.000 „    |
| 13. Општина Кратово  |              |
| — за доградба на физкултурна сала  | 660.000 „    |
| 2. Комитетот за физичка култура, во согласност со утврдените општи услови за начинот на учество во изградба и доградба на објекти за физичка култура, ќе определи износи и корисници на дел од средствата во износ од 240.000,00 дин.          |              |
| 3. Од средствата за нестопански објекти, што ќе се остварат во 1973 година по основ на посебниот републички данок на промет, се доделуваат како партиципација за изградба на објекти за физичка култура во Републиката, на следните корисници: |              |
| 1. Општина Крива Паланка   |              |
| — за изградба сала за физичко воспитување  | 400.000 дин. |
| 2. Општина Гостивар  |              |
| — за изградба скии лифт во СЦ „Маврово“  | 150.000 „    |
| 3. Општина Прилеп  |              |
| — за изградба спортска палата  | 420.000 „    |
| 4. Општина Битола  |              |
| — за изградба спортска хала  | 400.000 „    |
| 5. Општина Кочани  |              |
| — за изградба физкултурна сала   | 300.000 „    |
| 6. Општина Пробиштип   |              |
| — за изградба сала за физичко воспитување  | 360.000 „    |
| 7. Општина Куманово  |              |
| — за доградба на градско стрелиште   | 170.000 „    |
| 8. Општина Штип  |              |
| — за доградба на спортско-рекреативен центар   | 300.000 „    |
| 9. Општина Винаца  |              |
| — за изградба на спортски центар   | 200.000 „    |
| 10. Општина Кратово  |              |
| — за доградба на физкултурна сала  | 300.000 „    |

4. Износите на средствата од претходната точка ќе ги преведува Републичкиот секретаријат за финансии, според динамиката на приливот на средствата.

5. Неискористените средства по точка III од оваа одлука ќе се пренесуваат во наредната година.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2757/1

8 ноември 1973 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

421.

Врз основа на точка 4 од Уставниот амандман XXXVIII и член 35 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71) и член 23 од Посебниот општествен договор за критериумите и мерилата за усогласување на надоместокот на личен доход и примањата на функционерите и работниците што ги именува односно назначува Извршниот совет односно што се именуваат или назначуваат во согласност со Извршниот совет од Посебниот општествен договор, Извршниот совет, на седницата одржана на 13 јули 1973 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ТРОШОЦИТЕ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ ШТО ГИ ИМЕНУВА ОДНОСНО НАЗНАЧУВА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ ИЛИ ШТО СЕ ИМЕНУВААТ ОДНОСНО НАЗНАЧУВААТ ВО СОГЛАСНОСТ СО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

Во Одлуката за утврдување на личните доходи и трошоците на функционерите и работниците што ги именува односно назначува Извршниот совет или што се именуваат односно назначуваат во согласност со Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 9/73), во делот III во точката 2 бројот „2,45“ се заменува со „2,70“ и во точка 3 бројот „2,20“ се заменува со „2,45“.

Во делот IV, по ставот 1 се додава нов став 2 кој ќе гласи:

„По исклучок износот на надоместокот на личен доход на функционерите и работниците од точка I, II и III од оваа одлука може да биде определен во висина на едномесечниот личен доход што функционерот односно работникот го имал пред именувањето“.

Ставовите 2 до 6 стануваат ставови 3 до 7.

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2813/1  
13 јули 1973 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

422.

Врз основа на член 40 став 2 од Правилникот за условите и начинот за вршењето на задолжителната имунизација против заразните болести („Службен лист на СФРЈ“ бр. 2/65), Републичкиот секретаријат за здравство и социјална политика на предлог на Републичкиот завод за здравствена заштита на СРМ, донесува

### ПРОГРАМА

#### ЗА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРОТИВ ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ ВО 1974 ГОДИНА

1. Имунизацијата на населението против одредени заразни болести, согласно член 45 став 1 и 4 од Правилникот за условите и начинот на вршењето на задолжителна имунизација против заразните болести (Правилник), се врши во текот на целата година (континуирано) и во определени временски периоди (кампањски), како и по епидемиолошки индикации.

2. Задолжителната имунизација се врши континуирано на сите лица на определена возраст против: туберкулоза (Tuberculosis), дифтерија (Diphtheria), тетанус (Tetanus), голема кашлица (Pertussis), детска парализа (Polymyelitis ac.), мали сипаници (Morbilli) и големи сипаници (Variola Vera) и

кампањски по определени епидемиолошки индикации против: тифус и паратифус (Typhus abdominalis и paratyphus A и B) и бес (Lissa), на начин утврден со Правилникот и Упатството за начинот на имунизацијата и контролата на резултатите од имунизацијата против определени заразни болести („Службен весник на СРМ“ бр. 5/68) и Законот за спречување и сузбивање на заразните болести („Службен весник на СРМ“ бр. 9/67 и 35/71) и тоа:

а) Против детска парализа од 1 јануари до 30 јуни и од 1 октомври до 31 декември 1974 година со тритипна вакцина;

б) Против останатите горенаведени болести во текот на целата година.

### I

Имунизација против туберкулозата се врши:

1. без тестирање на сите деца до навршени два месеца на живот;

2. на сите лица од навршени два месеца до навршени осумнаесет години со претходно тестирање кои примарно не се вакцинирани ако се на туберкулин негативни;

3. ревакцинирање се врши според календарот за имунизација.

### II

Имунизација против дифтерија, тетанус и голема кашлица:

А. Вакцинирање се врши:

1. на сите деца родени од 1. X. 1973 до 30. IX. 1974 година на возраст определена со календарот за имунизација;

2. на сите деца до навршена петгодишна возраст кои дотогаш не се уредно вакцинирани и ревакцинирани, а не прележале голема кашлица.

Б. Ревакцинирање се врши:

1. на сите деца комплетно вакцинирани во 1973 година против дифтерија, тетанус и голема кашлица — на возраст определена со календарот за имунизација;

2. на сите деца комплетно вакцинирани до петгодишна возраст ако од имунизацијата поминало најмалку една година а не повеќе од три години;

3. на сите деца во петтата година на возраст ако претходно биле вакцинирани и ревакцинирани според календарот за имунизација.

### III

Имунизација против дифтерија и тетанус:

А. Вакцинирање се врши:

1. на сите деца до 5 годишна возраст кои уредно не се вакцинирани или ревакцинирани а ја прележале големата кашлица;

2. на сите деца родени 1967 и 1968 година кои не биле уредно вакцинирани и ревакцинирани против дифтерија и тетанус.

Б. Ревакцинирање се врши:

1. на сите деца во седмата година на возраста кои порано уредно се вакцинирани и ревакцинирани против дифтерија и тетанус според календарот за имунизација;

2. на сите деца вакцинирани за прв пат против дифтерија и тетанус во шестата и седмата година возраст во 1973 година ако од вакцинирањето поминало една година.

### IV

Имунизација против тетанус:

А. Вакцинирање се врши:

1. на сите лица од навршени осум години до навршени дваесет години на возраст кои против тетанус порано не биле вакцинирани.

Б. Ревакцинирање се врши:

1. на сите лица во тринаесеттата и осумнаесеттата година на возраст кои претходно уредно биле вакцинирани против тетанус со вакцина Ди-Те односно Ди-Те или Те.

## V

Имунизација против детска парализа:

А. Вакцинирање се врши:

1. на сите деца родени од 1. X. 1973 до 30. IX. 1974 година според календарот за имунизација;
2. на сите лица родени од 1. I. 1955 до 30. IX. 1974 година кои порано не биле вакцинирани.

Б. Ревакцинирање се врши:

1. на сите деца комплетно вакцинирани во 1973 година ако од вакцинирањето поминало една година;
2. на сите деца во четвртата и седмата година кои претходно биле комплетно вакцинирани и ревакцинирани според календарот за имунизација.

## VI

Имунизација против мали сипаници:

Вакцинирање се врши:

1. на сите деца родени од 1. IV. 1973 до 31. III.

1974 година кои не прележале мали сипаници според календарот за имунизација.

2. на сите деца родени од 1. I. 1970 до 31. III. 1973 година кои не прележале мали сипаници а не се вакцинирани против мали сипаници.

## VII

Имунизација против големи сипаници:

А. Вакцинирање се врши:

— на сите деца од навршени десет месеци на возраст до навршени три години ако претходно не биле вакцинирани.

Б. Ревакцинирање се врши:

— на сите деца во седмата и четирнаесеттата година на возраст ако претходно биле успешно вакцинирани и ако од вакцинирањето поминало три години.

Имунизацијата против определените заразни болести во оваа програма согласно упатството се врши по следниот:

## КАЛЕНДАР ЗА ИМУНИЗАЦИЈА

Возраст на лице што подлежи на имунизација	Болеста против која се врши имунизација	Имунизирање: — вакцинирање — ревакцинирање
до 2 месеца	Туберкулоза без тестирање	вакцинирање
4—5 и 6 месеци	Дифтерија-тетанус-пертусис (3 дози)	вакцинирање
4—5½ и 7 месеци	Детска парализа (3 дози) тритип. вакц.	вакцинирање
10 месеци	Мали сипаници	вакцинирање
11 месеци	Голема сипаница	вакцинирање
18 месеци	Дифтерија-тетанус-пертусис (1 доза)	I ревакцинирање
20 месеци	Детска парализа (1 доза) тритип. вакц.	I ревакцинирање
12—30 месеци	Туберкулоза (со тестирање)	I ревакцинирање
4 години	Детска парализа (1 доза) тритип. вакц.	II ревакцинирање
5 години	Дифтерија-тетанус-пертусис (1 доза)	II ревакцинирање
7 години	Голема сипаница	I ревакцинирање
	Туберкулоза	II ревакцинирање
	Детска парализа (1 доза) тритип. вакц.	III ревакцинирање
7 години	Дифтерија-тетанус (1 доза)	III ревакцинирање
13 години	Тетанус	IV ревакцинирање
	Туберкулоза	III ревакцинирање
14 години	Голема сипаница	II ревакцинирање
18 години	Туберкулоза	IV ревакцинирање
18 години	Тетанус	V ревакцинирање

## VIII

На кампањски начин се врши задолжителна имунизација (вакцинација и ревакцинација) против следните заразни болести и над следните лица:

а) против туберкулоза (Tuberculosis) се имунизираат со БСЖ вакцина сите лица повозрасни од 18 години, кои работат во анти-туберкулозни диспанзери и други работни организации за дијагностика и лекување од туберкулоза, ако не реагираат на туберкулин и ако од последното имунизирање изминало најмалку една година;

б) против црвениот тифус (Typhus abdominalis) и паратифус (Paratyphus) се имунизираат сите лица:

— кои работат во бактериолошки лаборатории, болници и одделенија за лекување на болни од заразни болести;

— кои работат на одржување на чистотата на населените места (поправка на канализација, чистење на нужнички јами, отстранување на отпадни материји од населбите и сл.);

— кои учествуваат на младински работни акции или кои работат на големи градилишта и земјоделски стопанства.

Ревакцинација на лицата од оваа точка се врши со една доза на секои три години од денот на вакцинирањето;

в) против големите сипаници (Variola Vera) се имунизираат сите лица:

— кои работат во сообраќајот и во објекти на меѓународниот железнички, патнички и воздушен сообраќај;

— кои како претставници на органите за внатрешни работи и на царинската служба работат во пограничните места преку кои се врши меѓународен железнички и патнички сообраќај;

— кои како медицински персонал во органите на санитарната инспекција вршат здравствен надзор на границите, персоналот на работа во микробиолошките лаборатории и здравствените работни организации, кои доаѓаат во допир со болни или со нивните предмети, освен персоналот кој е на работа во работните организации за лекување на болни од туберкулоза и на родилните домови;

— кои доаѓаат од подрачја каде има големи сипаници, ако овие лица немаат прописно уверение дека се вакцинирани според одредбите од Меѓународниот санитарен правилник, како и лицата кои патуваат во земја која има големи сипаници или во земја која бара имунизација против оваа болест.

Овие лица кои не се примарно вакцинирани се вакцинираат, а другите лица кај кои од примарното вакцинирање поминало најмалку три години се ревакцинираат;

г) против беснило (Lissa) се имунизираат сите лица што ќе бидат повредени од бесно животно или од животно за кое се сомнева дека е бесно.

Под повредено лице во смисла на оваа точка се смета особено лицето:

1. укасано или огребено од лисица, волк или некое друго диво животно;

2. укасано од куче што е непознато и што не може да се држи под ветеринарска контрола;

3. укасано од куче кое во рок од 14 дена од денот на повредата на лицето покажува знаци на беснило, псовиса или одлута;

4. укасано од куче во пределот на главата и вратот или во пределот на поголеми нервни сплетови, без оглед на состојбата и судбината на кучето;

5. укасано од мачка или друго бесно домашно животно или домашно животно за кое се сомнева дека е бесно;

6. повредено при работа со материјал што бил во додир со бесно животно или животно за кое се сомнева дека е бесно, односно при обдукција на такво псовисано животно.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 06-01-2888

23 ноември 1973 година

Скопје

Републички секретар  
за здравство и социјална политика,  
Вулнет Старова, с. р.

## ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

### ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ПРИЛЕП

147.

Врз основа на член 36 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), а во врска со член 44 став 1 точка 1 и член 100 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Прилеп, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Прилеп, на својата седница одржана на 22 ноември 1973 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈНИОТ ИЗНОС НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДАДЕНИТЕ ЛЕКОВИ

##### Член 1

На име учество во трошоците за користење на издадените лекови, освен лековите за чија примена е потребна интервенција на стручен здравствен работник, осигурените лица плаќаат по 2,50 динари

## Одласен дел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

При Окружниот суд во Скопје е заведен спор за развод на брак, по тужбата на тужителката Османова Бранка од Скопје, против тужениот Османи Сами од Скопје, сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Османи Сами во рок од 30 дена да се јави во судот или да ја достави својата сегашна адреса. Во колку во одредениот рок од 30 дена не се јави или не ја достави својата точна адреса, ќе му биде поставен старател кој ќе го застапува во спорот за развод на брак.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2083/72 од 21. XI. 1973 година. (164)

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор од тужителката Стамена Цветковска, по татко Серафимовска, од село Жидилово која сега живее во село Дурачка Река, општина Крива Паланка, против тужениот Боре Димитар Цветковски од село Жидилово, сега со непозната адреса, за развод на брак.

по издаден лек во аптека или друга здравствена работна организација на подрачјето на Заедницата на здравствено осигурување на работниците — Прилеп, без оглед на цената — вредноста на издадениот лек.

По исклучок, ако пропишаниот лек е поетин од 2,50 динари, лекот се издава со наплата на неговата вредност.

##### Член 2

Учество во трошоците од претходниот член на оваа одлука не плаќаат осигурените лица на кои лековите им се пропишани и ги користат по основ на задолжителните видови на здравствена заштита и во случај на несреќа на работа и заболувања од професионални болести (член 30 и 32 од Законот).

##### Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 декември 1973 година.

Бр. 5614

22 ноември 1973 година

Прилеп

Претседател,  
Ристо Цајкоски, с. р.

Се повикува тужениот Боре Цветковски во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да се јави во судот или да ја соопшти својата адреса. Во спротивно ќе му се постави старател кој ќе го застапува до завршувањето на овој спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2672/72. (165)

Пред Окружниот суд во Скопје се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Славица Димитриевиќ, родена Јашаревска од Скопје, ул. „Цветан Димов“ бр. 98/II-9, против тужениот Ѓунисие Димитриевиќ, кој порано живеел во Скопје, во населба Чаир, зграда 7, влез 3, стан 8, а сега се наоѓа во СР Германија, со непозната адреса.

Се повикува тужениот Ѓунисие Димитриевиќ, да се јави на судот лично или писмено и да ја соопшти својата точна адреса во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно судот ќе му постави старател кој ќе го застапува до завршувањето на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1764/73. (167)

#### ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Ѓафер Шаќир од Охрид, ул. „Гоце Делчев“ бр. 132, поднесе тужба до овој суд за развод на брак, против Ѓафер, род. Таир Мукерем од Охрид, сега

со непознато место на живеење. Бидејќи тужената е со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“, да се јави во овој суд или да определи свој застапник. Во спротивно на истата ќе ѝ биде определен застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 4773. (166)

## РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 745, страна 1257, книга III е запишано следното: Називот на Основното осумгодишно училиште „Кочо Рацин“ — село Ракотинци, согласно со одлуката на советот на училиштето, број 166 од 3. XI. 1971 година и решението на Собранието на град Скопје, број 06-16252 од 2. VI. 1972 година се менува и ќе гласи: Централно основно училиште „Драга Стојановска“, село Ракотинци, Скопско

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 151/72 од 30. III. 1973 година. (594)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 303, страна 241, книга II е запишано следното: Досегашниот директор на Полното основно училиште „Благој Кирков“ — Титов Велес Јанакиев Атанас е разрешен од должност со решението број 277 од 9. VII. 1966 година.

За директор на Полното основно училиште „Благој Кирков“ — Титов Велес, со решението бр. 303 од 1. XII. 1970 година на Советот на работната заедница на училиштето е назначен Џаџов Деспот Душан, кој истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Куркиева Љубинка, администратор, сметано од 23. III. 1973 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 72 од 27. III. 1973 година. (601)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 135, страна 764, книга I е запишано следното: Досегашниот директор на Економското училиште „Јовче Тесличков“ — Титов Велес, Трипчев Милан Никола, е разрешен од должност со решението на советот на работната заедница, бр. 71 од 13. I. 1968 година.

За директор на училиштето е назначена, со решението на управниот одбор на училиштето, број 975 од 24. II. 1969 година Крстеска Љилана, која истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Мешкова Дворка, сметано од 23. III. 1973 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 73 од 27. III. 1973 година. (602)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 698, страна 971, книга III е запишано следното: Кон Заводот за урбанизам, комунално-станбени работи и проектирање — Куманово, ул. „11 Октомври“ бр. 4, согласно со одлуката на работната заедница на Управата за изградба и реконструкција на улици, патишта, водовод и канализација — Куманово, број 02-659 од 20. III. 1973 година, одлуката на работната заедница на Установата за чистота, градско и вонградско зеленило, број 02-177 од 19. III. 1973 година, одлуката на работната заедница на Управата за пазари „Пазаришта“ — Куманово, број 123 од 19. III. 1973 година, одлуката на советот на Заводот за урбанизам, комунално-станбени работи и проектирање — Куманово, број 02-303 од 21. III. 1973 година и одлуката на Собранието на општината Куманово за давање согла-

сноста на одлуката за интеграција на организациите на здружен труд што вршат комунална дејност, број 06-4379/1 од 6. IV. 1973 година се присоединуваат: Управа за пазари „Пазариште“ — Куманово, Установата со самостојно финансирање „Чистота“, градско и вонградско зеленило — Куманово и Управата за изградба и реконструкција на улици, водовод и канализација — Куманово.

Со присоединувањето дејноста на Заводот за урбанизам, комунално-станбени работи и проектирање — Куманово се проширува и со:

- изградба и реконструкција на улици;
- изградба и реконструкција на водовод и канализација;
- изградба и реконструкција на патишта;
- да се грижи за чистота на градот;
- да го одржува зеленилото во градот и вон од него;
- да управува со гробиштата и градското купатило;
- да врши хемиско чистење на облека, перење и бојадисување;
- да управува со пазариштата во градот и да ги одржува во исправна состојба заедно со инвентарот кој да биде таков што да овозможува пазариштата нормално да се користат за целта што ја имаат;
- да одржува ред на пазариштата;
- да наплатува такса од корисниците на пазариштата;
- снабдување на индивидуалните производители и работни организации — корисници на услугите на пазариштата на Управата со сите репроматеријали (вештачки ѓубрива, хемиски средства за заштита, семиња и разни други средства, материјали и орудија сврзани со примената на истите) непосредно или преку Земјоделската аптека;
- откуп одвишоци на земјоделски производи и пласман на истите;
- да ги врши сите други работи сврзани со работата и користењето на пазариштата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 80 од 10. IV. 1973 година. (620)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 365, страна 497, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник на Основното училиште „Живко Брајковски“ — Бутел I — Скопје Бранислава Поповска, директор, ѝ престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешена од должност.

За директор на училиштето е назначен Тагасовски Перо, кој истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 81 од 12. IV. 1973 година. (623)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 572, страна 1213, книга III е запишано организирање на основна организација на здружен труд, без својство на правно лице — Клиника за хируршки болести при Медицинскиот факултет — Скопје, согласно со одлуката број 01-2045 од 31. XII. 1971 година, донесена по пат на референдум, со следните податоци под фирма: Основна организација на здружен труд, без својство на правно лице — Клиника за хируршки болести при Медицинскиот факултет — Скопје. Предмет на работењето на ООЗТ е да служи за вршење на наставата и научно-истражувачката работа за потребите на Медицинскиот факултет при Универзитетот во Скопје, да соработува со соодветни установи во земјата и странство и да ги следи нивните постигања и нивното применување; да се грижи за стручното оспособување на хируршкиот и здравствениот кадар.

В. д. директор на ООЗТ е д-р Георги Камчевски, кој е овластен да ја потпишува ООЗТ, без



својство на правно лице, од името на факултетот за склучување на договори и други правни работи во врска со работењето на ООЗТ, а во рамките на доходот што таа го остварува, согласно со овластувањето бр. 03-95 од 18. I. 1973 година, а во смисла на член 18 став 2 од Статутот на Медицинскиот факултет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 29 од 26. II. 1973 година. (519)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 572, страна 1215, книга III е запишано: Организирање на Основна организација на здружен труд при Медицинскиот факултет — Скопје во чиј состав се следните делови на факултетот: Институт за анатомија, Институт за хистологија и ембриологија, Институт за биохемија, Институт за физиологија, Институт за патолошка анатомија, Институт за патолошка физиологија, Институт за микробиологија и паразитологија, Институт за фармакологија и токсикологија и Институт за судска медицина и криминалистика, согласно со одлуката бр. 03-128 од 23. I. 1973 година, донесена по пат на референдум, под фирма: Основна организација на здружен труд — Институт без својство на правно лице во чиј состав се деловите: Институт за анатомија, Институт за хистологија и ембриологија, Институт за биохемија, Институт за физиологија, Институт за патолошка анатомија, Институт за патолошка физиологија, Институт за микробиологија и паразитологија, Институт за фармакологија и токсикологија, Институт за судска медицина и криминалистика при Медицинскиот факултет — Скопје. Предмет на работењето на ООЗТ е:

— да подготвува високи и највисоки медицински стручњаци, давајќи им на студентите теоретски и практични знаења;

— да ги воведува студентите во методите на научната работа и да ги подготвува во звањето лекар од општа медицина, односно стоматологија;

— да се грижи и да ја организира наставата за подигање на научен и наставен подмладок како и за понатамошно усовршување и специјализација на здравствените стручњаци;

— да организира научна и истражувачка работа со цел за натамошен развој на медицинската наука, а особено за подигање на здравствената состојба и усовршување на здравствената заштита на народот;

— со својата работа и соработка со научните, здравствените и другите општествени установи и организации во земјата како и со меѓународна стручна соработка да го помага стопанскиот, културниот и општествениот развој во земјата;

— да ги воспитува студентите како совесни граѓани на социјалистичката заедница.

Професорот д-р Љупчо Гроздев, в.д. директор, овластен е да ја потпишува ООЗТ, без својство на правно лице, од името на факултетот за склучување на договори и други правни работи во врска со работењето на ООЗТ, а во рамките на доходот што таа го остварува согласно овластувањето бр. 03-649 од 13. IV. 1973 година, а во смисла на член 18, став 2 од Статутот на Медицинскиот факултет — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 55 од 25. IV. 1973 година. (665)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 295, страна 211, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник на Полното основно училиште „Трајко Андреев“ — Титов Велес Павлов Душан, директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со решението на советот на училиштето, број 500 од 31. VIII. 1967 година.

За директор на училиштето, со одлуката на советот на училиштето број 02-567 од 30. X. 1969 година е назначен Зографски Киров Јован, кој истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Димова Маријонка, сметководен режисер, сметано од 22. III. 1973 година.

Обврската пред банката е со еден потпис. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 71 од 11. IV. 1973 година. (633)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 734, страна 1181, книга III е запишано следното: Специјалното полно основно училиште — Титов Велес е конституирано на 20. III. 1973 година, согласно со записникот од одржаниот состанок на советот на работната заедница на 20. III. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 83 од 12. IV. 1973 година. (672)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 5. III. 1973 година, рег. бр. 57/65 е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Макариовски д-р Сиљан, директор на Здравствената станица во Демир Хисар.

Се овластува Каранџуловски д-р Димитар, директор и Јошевски Блажо, шеф на сметководството, за потпишување на установата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 12/73. (683)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 26. II. 1973 година, рег. бр. 100/66, е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Ангелески Крсте, директор на Основното училиште „Петре Чаулев“ — село Куратица, Охридско.

Се овластува Попоски Петар, директор да го потпишува училиштето.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 10/73. (690)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 26. II. 1973 година, рег. бр. 82/65, е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Филип Вероски, досегашен директор на Стручното угостителско училиште со практична обука „Ванчо Питошески“ — Охрид.

Се овластува новоназначениот директор Александар Софкоски да го потпишува училиштето.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 11/73. (691)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 28. III. 1973 година, рег. бр. 2/73, е запишан под фирма: Завод за заштита на спомениците на културата и народен музеј — Охрид. Предмет на работењето на заводот е:

— заштита на спомениците на културата, заштита на природните реткости, заштита на гробиштата на паднатите борци, заштита на спомен плочи и заштита на други објекти и предмети кои имаат карактер на споменик на културата и природна реткост;

— културно-просветна и научна дејност. В.д. директор на заводот е Тодор Паскали, кој ќе го потпишува.

Заводот настана со спојувањето на двете установи и тоа: Народниот музеј — Охрид и Заводот за заштита на спомениците на културата — Охрид, со одлуката број 02-28/1 од 21. II. 1973 година, одлуката број 02-24/1 од 28. II. 1973 година и број 02-30/1 од 28. II. 1973 година.

Со овој упис установата се смета како правно лице.

Народниот музеј во Охрид и Заводот за заштита на спомениците на културата — Охрид се бришат од регистарот на установите што го води овој суд, од рег. бр. 134/65 и рег. бр. 1/67 поради спојување на истите и формирање на нова установа Завод за заштита на спомениците на културата и народен музеј — Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 18, 19 и 20/73. (705)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 9. III. 1973 година, рег. бр. 59/65, е запишано следното: Му престанува правото за потпишување на Слободан Трајковски, директор на Централното основно училиште „Иван Горан Ковачиќ“, Дедебалци, Битолско.

Се овластува Кечевски Лазар, директор, за потпишување на училиштето.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 13/73. (715)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 12. III. 1973 година, рег. бр. 66/65 е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Момирски Костадин, директор, на Народниот универзитет „Мирче Ацев“ — село Тополчани, Прилепско.

Се овластува Пројчески Вангел, директор, да ја потпишува установата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 14/73. (727)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 23. III. 1973 година, рег. бр. 11/66, е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Александар Хаџиевски, директор на Работничкиот универзитет во Ресен.

Се овластува Александар Крстевски, директор, да ја потпишува установата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 15/73. (730)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 25. IV. 1973 година, рег. бр. 94/66, е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Шекерџи Нехат, заменик директор на Основното училиште „Никола Тесла“ — Битола.

Се овластува Низаметин Асим, заменик директор, покрај досегашните потписници Сулејмани Шахе и Короска С. Слободанка, да го потпишува училиштето.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 26/73. (743)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 23. IV. 1973 година, рег. бр. 1/71 е запишано следното: Му престанува правото за потпишување на Славејко Георгиев, в.д. директор на Заводот за урбанизам, архитектура и комунално-станбено стопанисување — Струга.

Се овластува Никола Милошески, в.д. директор за потпишување на установата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 22/73. (757)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 749, страна 1279, книга III е запишан под фирма: Центар за примена на радиоизотопи во стопанството на СРМ — Скопје. Предмет на работењето на центарот е вршење на испитување од областа на примената на радиоизотопите во сите гранки на стопанските дејности.

Центарот е основан со одлуката на Стопанската комора на СРМ — Скопје, број 01-5866/2 од 21. XII. 1964 година.

Центарот за примена на радиоизотопи во стопанството на СРМ — Скопје ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето Кирков А. Панче, директор и Оло-лоска Драгица, книговодител на установата.

Обврската пред банката е со два потписа. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 94 од 18. V. 1973 година. (796)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 305, страна 249, книга II е запишано следното: На досегашниот директор на Полното основно училиште „Кирил и Методија“ — Титов Велес, Галаб Настев, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со одлуката на советот на работната заедница број 02-113 од 2. IV. 1973 година.

За директор на Полното основно училиште „Кирил и Методија“ — Титов Велес со горечитираната одлука е назначен Чочков Тодор Владо, кој во иднина истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Мишковска Томсва Благородна, сметкопологач, сметано од 17. IV. 1973 година.

Обврската пред банката е со еден потпис. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 88 од 21. V. 1973 година. (822)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 572, страна 1211, книга III е запишано организирање на Основна организација на здружен труд, без својство на правно лице — Клиника за очни болести при Медицинскиот факултет — Скопје, согласно со одлуката број 01-2045 од 31. XII. 1971 година, донесена по пат на референдум, под фирма: Основна организација на здружен труд, без својство на правно лице — Клиника за очни болести при Медицинскиот факултет — Скопје. Предмет на работењето на ООЗТ е да служи за обавување на наставата и научно-испитувачката работа за потребите на Медицинскиот факултет при Универзитетот во Скопје; да се занимава со научно-истражувачка работа и работи на спречување и лекување на заболувањата; да соработува со соодветни установи во земјата и странство и ги следи нивните постигнувања и се грижи за нивно применување; да се грижи за стручно оспособување на здравствениот кадар во клиниката. Во клиниката се врши практика за учениците од средно медицинското училиште, учениците од школата за болничари, кои доаѓаат за стекнување на поголемо медицинско искуство.

Проф. д-р Димитар Миовски, в.д. директор на ООЗТ, е овластен да ја потпишува ООЗТ без својство на правно лице од името на факултетот, да склучува договори и други правни работи во врска со работењето на ООЗТ, а во рамките на доходот што таа го остварува, согласно со овластувањето број 03-95 од 18. I. 1973 година, а во смисла на член 18 став 2 од Статутот на Медицинскиот факултет — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 28 од 26. II. 1973 година. (518)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 532, страна 167, книга III е запишано следното: На досегашните потписници на Основното училиште „Влазници“ — село Србиново, општина Гостивар и тоа: Билали Нелџи Афет, директор, Милошевски Љубе Атанас, секретар и Елмази Елмаз Ремзи им престанува правото за потпишување со одлуката на советот на споменатото училиште, број 0301-44 од 27. III. 1973 година.

За нови потписници на Основното училиште „Влазници“ — село Србиново, општина Гостивар со горенаведената одлука се назначени следните

лица: Целили Мидаит, директор, Муслиу Гафур, пом. директор и Незири Сефер, секретар, кои училиштето ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 75 од 9. V. 1973 година. (770)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 693, страна 943, книга III е запишано следното: Дејноста на Заводот за урбанизам при Собранието на општината Титов Велес, ул. „Маршал Тито“ 66, согласно со одлуката на Собранието на општина Титов Велес — Одделение за собраниски работи, број 2668 од 10. VI. 1971 година во иднина се проширува и со:

— ја обавува и дополнува основната документација на просторниот развиток, ја ускладува со развојниот стремеж, а сето тоа во склад со законот за регионално, просторно и урбанистичко планирање и другите прописи донесени од страна на надлежниот орган;

— му поднесува на надлежниот орган (Советот за урбанизам и станбено-комунални прашања, Собранието на општината Титов Велес) предлози за просторните и урбанистичките проекти и заедно со нив ги дава на јавна дискусија и усвојување, како и учествува во спроведувањето, го следи изведувањето на непосредните и долгорочните просторни урбанистички програми и проекти;

— има дава на надлежните и стручните органи помош и предлози во врска со работите од областа на урбанизмот; во својата работа соработува со сите заинтересирани организации, стручни служби и секции, во смисла на сестрано разгледување на предлозите и решенијата;

— пејсажно обликување и изработка хортикуларни решенија, за таа цел се грижи за очување убавината на амбиентот во урбанистичка смисла;

— изработува урбанистички решенија за туристичките места и одморалишта;

— изработува регулациони и урбанистички решенија за историските агломерации;

— изработува урбанистички решенија за комуналните објекти и уреди;

— изработува и издава локации за поединечни објекти и групи на објекти;

— работи на стручно и научно поле од областа на урбанизмот, посебно врши анализа на постојните населби од подрачјето на регионот, како и прибирање на податоци потребни за таа цел и познавање и популаризација на научните достигнувања во областа на урбанизмот и примената на стечените искуства, одржување на стручни предавања и изложби, издавање на публикации и слично, како и запознавање на граѓаните со урбанистичката проблематика;

— проектира патишта, мостови, водовод и канализација со постројки и слични објекти;

— проектира објекти од општествен стандард и друго за потребите на месните заедници;

— ги проучува економските можности и состојбата во комуналната област и предлага мерки за утврдување на овие односи и состојби со постигнатиот степен на економскиот развој на подрачјето и за унапредување на сите комунални служби и дејности во општината;

— ги проучува, следи и води потребна евиденција за движењето на инвестиционите вложувања во комуналната област и во тој поглед врши неопходни стручни и други обединувања, предложува приоритетни работи и динамика на вложувањата;

— проучува и предложува соодветни мерила за плаќање придонес за користење на градежно земјиште;

— проучува и предложува начин и обем за уредување на градско земјиште и надомест за трошоците за тоа уредување;

— обавува стручно-технички и други работи кои се врзани со уредувањето на градежното земјиште, како што се: обезбедување на потребната геодетска, урбанистичка, техничка и економска документација, распишување на конкурси за давање на земјиштето за одредена изградба и заклучување на договор за обврските помеѓу општината и корисниците, рушење на објекти и преселување на станарите од земјиштето кое се уредува, испитување, насипување и порамнување на земјиштето со цел за благовремена изградба на објекти на истото;

— ги врши сите инвеститорски работи во врска со нестопанските инвестиции во случаите кога е инвеститор општината;

— ги обавува административните, стручните и финансиските работи на фондовите кои ги основа општината во комуналната област;

— во рамките на расположивите средства се грижи за одржување, поправка, изградба и реконструкција на градските сообраќајници, патишта од IV ред и некатегорисани патишта, мостови и други објекти и инсталации, градско зеленило, јавно осветление, снабдување на населението со вода; канализација, хигиена и други објекти од занаетчиска комунална потрошувачка;

— се грижи за планска изградба и реконструкција на мрежата на комуналните објекти;

— се грижи за станбената и друга изградба, ја следи и соодветната изградба на комуналните објекти;

— гради станови и деловни простории за пазар со сите права на инвеститор, вклучувајќи го и правото на отуѓување и располагање со изградените објекти;

— врши и други работи, стручни и оперативни, од комуналната област кои ќе му бидат доделени од Собранието на општината и неговите овластени органи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 91 од 27. IV. 1973 година. (785)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 155, страна 842, книга I е запишано следното: Досегашниот директор на Хемиското технолошко техничко училиште „Борис Кидрич“ — Титов Велес Ристо Ристевски е разрешен од должност со одлуката на работната заедница број 912 од 18. XI. 1969 година, од одржаната седница на 17. XI. 1969 година.

За директор на Хемиското технолошко техничко училиште „Борис Кидрич“ — Титов Велес, со горенаведената одлука на работната заедница е назначен Милош Змејковски, кој во иднина истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Трајкова Ганчо Вера, сметководител, смегано од 17. V. 1973 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 99 од 24. V. 1973 година. (863)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 86, страна 564, книга I е запишано следното: На досегашниот директор на Средношколскиот дом „Томе Стефановски-Сеник“ — Скопје Николовски Стојан му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со решението број 168 од 4. V. 1966 година.

За директор на Средношколскиот дом „Томе Стефановски-Сеник“ — Скопје со решението број 04-261/71 од 30. V. 1972 година е назначен Раде Јургар, кој во иднина истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со новоназначените потписници со одлуката на советот при Средношколскиот дом „Томе Стефановски-Сеник“ — Скопје, број 02-35/3а од 10.

XI. 1972 година и тоа: Даринка Бургиева и Тодоровски Константин, сметано од 6. VI. 1973 година. Обврската пред банката е со два потписа.  
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 103 од 12. VI. 1973 година. (903)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 28. V. 1973 година, рег. бр. 9/72 е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Методија Димитровски, досегашен управник на Домот за средношколска младина — Битола.

Се овластуваат Крмароски Благоја, директор, Илиева Марија и Соклевски Богоја покрај досегашното овластено лице Патчева Драга да го потпишуваат Домот за средношколска младина — Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 36/73. (929)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 19. VI. 1973 година, рег. бр. 97/66 е запишано следното: Досегашниот в.д. директор на Металскиот училищен центар „Тито“ — Охрид Јовев Николов Стефан е поставен за директор.

Се овластува досегашниот потписник Јовев Николов Стефан, директор, за потпишување на училиштето.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 38/73. (1029)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 729, страна 1151, книга III е запишано следното: На досегашниот потписник в.д. директор на Стручната служба за унапредување на индивидуалното земјоделство — Гостивар Василевски Васил му престанува правото за потпишување со одлуката број 03-35 од 11. VI. 1973 година на Стручната служба за унапредување на индивидуалното земјоделство — Гостивар.

За нови потписници на службата со горенаведената одлука се назначени следните лица: Алексовски Деспот, в.д. директор и Ристовски Кресте, стручен референт на службата, кои истата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Филиповски Јанко, претседател на советот на службата, сметано од 13. VI. 1973 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 108 од 23. VII. 1973 година. (1070)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 53, страна 220, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на Институтот за социолошко и политичко-правни истражувања — Скопје, д-р Ѓорѓи Старделов му престанува правото за потпишување со одлуката на работната заедница број 04-269 од 14. VI. 1973 година, од одржаната седница на 5. VI. 1973 година.

За вршител на должноста директор на Институтот со одлуката на работната заедница број 04-264/4 од 14. VI. 1973 година, од одржаната седница на 5. VI. 1973 година е назначен м-р Стојмен Михајловски, кој истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 12. VII. 1973 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 130 од 23. VII. 1973 година. (1083)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 3, страна 863, книга VII е запишано следното: Дејноста на Управата за национални паркови и ловишта — Скопје, согласно со одлу-

ката на советот на Управата за национални паркови и ловишта — Скопје, број 02-2/6-5 од 26. XII. 1972 година во иднина се проширува и со промет на огревно дрво и обла граѓа.

Се запиша во регистарот на организациите на здружен труд под рег. бр. 3, страна 863, книга III под фирма: Управа за национални паркови и ловишта — Скопје — Деловна единица — Продавница во Скопје, улица „468“ бб — без својство на правно лице. Предмет на работењето на деловната единица е промет со огревно дрво и обла граѓа.

Деловната единица е основана од Управата за национални паркови и ловишта — Скопје со одлука на советот на Управата за национални паркови и ловишта — Скопје, број 02-2/6-5 од 26. XII. 1972 година.

Раководител на деловната единица — продавница е Костадиновски Стојко.

Деловната единица — продавница во Скопје ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува установата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 102 од 9. VII. 1973 година. (1084)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 750, страна 1283, книга III е запишано следното: Станицата за унапредување на индивидуалното земјоделско производство — Кратово е конституирана на 6. IV. 1973 година, согласно со записникот број 2 од 10. IV. 1973 година, од одржаната седница на советот на 6. IV. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 101 од 6. VIII. 1973 година. (1130)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 644, страна 759, книга III се врши пренотација на одлуката за организирање на Основната организација на здружен труд „Консултативно-специјалистичка служба — Скопје“ — Скопје, со следните податоци под фирма: Основна организација на здружен труд „Консултативно-специјалистичка служба — Скопје“ — Скопје, булевар „Партизански одреди“ бб. Предмет на работењето на ООЗТ е дијагностичко-терапеутски и консултативни постапки на одделните медицински специјалисти и биохемиски и лабораториски испитувања.

ООЗТ ќе ја потпишува прим. д-р Стефан Николовски, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 110 од 10. VIII. 1973 година. (1134)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 644, страна 1315, книга III се врши пренотација на одлуката за организирање на Основната организација на здружен труд „Завод за здравствена заштита — Скопје“, ул. „709“ број 4 при Здравствениот дом на Скопје — Скопје со следните податоци под фирма: Основна организација на здружен труд „Завод за здравствена заштита — Скопје“ — Скопје, ул. „709“ број 4. Предмет на работењето на ООЗТ е: ги проучува и ги следи причините, појавите и ширењето на заразните и другите масовни болести и презема мерки за нивното спречување и сузбивање; — ги следи и проучува хигиенските услови во кои населението живее и работи и за таа цел предлага и спроведува мерки за унапредување и заштита на здравјето, а особено во поглед на хранителните продукти и предметите за општа употреба, водата за пиење, отпадните води и други отпадни материи;

— ја проучува исхраната на населението и членовите на работните заедници, заболувањата и состојбите што се последица на недостатната и неправилната исхрана и предлага мерки за нивните отстранувања;

— врши хемиски и бактериолошки анализи на хранителните продукти, водата за пиење, отпадните води и другите штетни материи;

— врши микробиолошки и паразитолошки хемиски лабораториски анализи;

— собира, обработува и анализира податоци за разните и другите области, за заболувањата и смртноста на населението, како и други податоци за здравствената состојба на населението и хигиенските услови, за работата на здравствените работни организации и здравствените кадри;

— организира и спроведува здравствено просветување во соработка со други здравствени и работни организации;

— учествува во превентивниот санитарен надзор над градбата на градежни и други објекти;

— врши токсиколошки и биохемиски анализи;

— врши стручно-методолошка дејност од областа на епидемиологијата, микробиологијата, хигиената и социјалната медицина со организација на здравствената дејност и здравствената статистика.

ООЗТ ќе ја потпишува доц. д-р Горѓи Панов, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 112 од 10. VIII. 1973 година. (1136)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 644, страна 1315, книга III се врши пренотација на одлуката за организирање на Основната организација на здружен труд „Служба за забоздравствена заштита — Скопје“, ул. „Цветан Димов“ бб при Здравствениот дом на Скопје — Скопје под фирма: Основна организација на здружен труд „Служба за забоздравствена заштита — Скопје“, ул. „Цветан Димов“ бб — Скопје. Предмет на работенето на ООЗТ е превентивна и лекување на болестите на устата и забите и протетичко згрижување на сите возрастни и групи на населението.

ООЗТ ќе ја потпишува д-р Градимир Чаневски, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 111 од 10. VIII. 1973 година. (1135)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 18, страна 1245, книга III е запишано следното: На досегашниот потписник на Специјалната болница за белодробна туберкулоза — село Јасеново, Титоввелешко Димовски Богдан Раде, шеф на сметководството, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со одлуката на советот на Специјалната болница за белодробна туберкулоза, село Јасеново, бр. 0201-207/2 и 342/4 од 29. VI. 1973 година.

За нов потписник на болницата со горесцитираната одлука е назначен Богданов Јордан Бошко, шеф на сметководството, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници Медаров Јован д-р Стојан, директор и Трајковски Вељан Божидар, секретар, сметано од 16. VII. 1973 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 132 од 8. VIII. 1973 година. (1151)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 418, страна 719, книга II е запишано следното: Фирмата на градската библиотека — Титов Велес, согласно со одлуката на работната заедница број 01-149/1 од 20. VI. 1973 година се менува и гласи: Матична библиотека „Гоце Делчев“ — Титов Велес.

На досегашниот потписник на Матичната библиотека „Гоце Делчев“ — Титов Велес Лукарева Зорка, в. д. директор ѝ престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешена од должност.

За директор на библиотеката е назначен со решението на Собранието на општината Титов Велес, број 01-2118/1 од 28. IV. 1973 година Давчев

Јордан, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Николова Румена, сметано од 28. VI. 1973 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 122 од 7. VIII. 1973 година. (1152)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 754, страна 1311, книга III е запишан под фирма: Радиолошки институт — Скопје. Предмет на работенето на институтот е:

Настава — ги воведува студентите во теоретските и практичните знаења и во методите на научната работа поради подготвување на висококвалификувани стручњаци од областа на медицинската струка; изградува научен и наставен подмладок; усовршува лекари по дипломските студии како и лекари на специјализација; организира курсеви по радиологија за практични лекари; одржува практична и теоретска настава за болничките и средно-медицинските школи.

Научна работа — создава услови за научна работа за наставниците и факултетските соработници; одржува научно-стручна соработка со другите клиници и институти при Медицинскиот факултет и другите универзитетски установи во Скопје и со другите во земјата и во странство; одржува научни културни врски со останатите општествени установи и организации во земјата како и меѓународна стручна соработка со цел да ја унапреди науката за примена рендгенови и радиумови зраци во дијагностиката и терапијата; пренесува стечени и практични искуства на болничките и поликлиничките установи во Републиката непосредно или посредно преку лекарските здруженија и научните секции на здруженијата.

Здравствени задачи — укажува стручна медицинска помош за време на лекувањето на болните со современа рендгенова дијагностика и радиотерапија; ги решава дијагностичките, терапевтските и профилатичките проблеми особено во врска со борбата против ракот; работи на унапредувањето на народното здравје и подигањето на здравствената култура во народот.

Институтот е основан со решението број 2010 од 31. XII. 1957 година на Универзитетскиот совет — Скопје.

Радиолошкиот институт — Скопје ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето: доцентот доктор Димитар Тевчев, в. д. директор, Нове Шотаровски, пом. директор и Бабамова Ружица, сметководител — шеф на сметководството.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 31 од 25. VII. 1973 година. (1044)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 572, страна 1219, книга III е запишано организирање на основна организација на здружен труд — Институт за трансфузиологија и хематологија при работната организација Медицински факултет — Скопје, согласно со одлуката број 1797 од 22. II. 1973 година донесена на собирот на работните луѓе на споменатиот институт, со следните податоци под фирма: Основна организација на здружен труд — Институт за трансфузиологија и хематологија при Медицинскиот факултет — Скопје. Предмет на работенето на институтот е:

— прибирање и конзервирање на крв од доброволни дарители;

— лабораториски анализи на крв, амбулантно и стационарно лекување на болни од крвни болести;

— производство на терапевтски раствори, серуми, изведување на настава со студенти по медицина и стоматологија и научно-истражувачка работа;

— вршење на здравствено-просветна работа за прибирање на крв од доброволни крводарители.

В.д. директорот е овластен да ја потпишува ООЗТ од името на факултетот за склучување на договори и други правни работи во врска со работењето на ООЗТ, а во рамките на доходот што таа го остварува согласно овластувањето бр. 03-661 од 18. IV. 1973 година, а во смисла на член 18 став 2 од Статутот на Медицинскиот факултет.

ООЗТ ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат проф. д-р Неделковски Васил Јанче, в.д. директор, Велковски Илија Раде, шеф на сметководство и Нашулов Атанас Митре, секретар на ООЗТ.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 86 од 24. VII. 1973 година. (1086)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 572, страна 1219, книга III е запишано организирање на основната организација на здружен труд — Студентска поликлиника при работната организација Медицински факултет — Скопје, согласно со одлуката бр. 01-568 од 21. III. 1973 година, донесена на собирот на работните луѓе на споменатата поликлиника, а со следните податоци и под фирма: Основна организација на здружен труд — Студентска поликлиника при Медицинскиот факултет — Скопје. Предмет на работењето на поликлиниката е обезбедување на здравствена заштита на студентите, наставниот и помошниот наставен персонал на Универзитетот и вишите школи во Скопје.

ООЗТ ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува д-р Јанко Трпчаноски, в.д. директор. Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 87 од 26. VII. 1973 година. (1087)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 572, страна 1301, книга III се врши пренотација на Одлуката за организирање на Основната организација на здружен труд — Институт за радиологија и онкологија при Медицинскиот факултет — Скопје под фирма: Основна организација на здружен труд — Институт за радиологија и онкологија — Скопје. Предмет на работењето е:

Настава:

- а) ги воведува студентите во теоретски и практични знаења од областа на медицинската служба;
- б) изградува научен и наставен подмладок;
- в) усовршува лекари по постдипломски студии, како и лекари на специјализација;
- г) организира курсеви по радиологија за практични лекари;
- д) одржува практична и теоретска настава на болничките и средно-медицински школи.

Научна работа:

- а) создава услови за научна работа на наставниците и факултетските соработници;
- б) одржува научно-стручна соработка со други клиници и институти при Медицинскиот факултет и другите универзитетски установи во Скопје.

Здравствени задачи:

- а) укажува стручно медицинска помош за време на лекувањето на болните со современа рендгенова дијагностика и радиотерапија;
- б) ги решава дијагностичките, терапеутските и профилактичките проблеми.

Раководител на ООЗТ е д-р Димитар Тевчев, директор.

ООЗТ ќе ја потпишуваат професорот д-р Димитар Тевчев, директор, Нове Шотаровски, пом. директор и Селимовски Илјаз, шеф на сметководството.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 31 од 26. VII. 1973 година. (1089)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 621, страна 891, книга III е запишано следното: Спасе Черепналковски, досегашен в.д. директор на Клубот на стопанствениците на Македонија — Скопје, ул. „Иво Рибар-Лола“ бр. 25 со одлука на управниот одбор на споменатиот клуб, број 59 од 6. IX. 1973 година е разрешен од должност.

За в.д. директор на Клубот на стопанствениците на Македонија — Скопје, со одлука на Управниот одбор на Клубот на стопанствениците на Македонија — Скопје, број 58 од 6. IX. 1973 година е назначен Димче Милески.

Клубот на стопанствениците на Македонија — Скопје во иднина ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, стариот регистриран потписник Миладински Миодраг. Обврската пред банката е со еден потпис.

Кон Клубот на стопанствениците на Македонија — Скопје, согласно одлуката на управниот одбор број 45 од 13. VII. 1973 година и одлуката на работната заедница на работната организација „Универзалкомерц“ — Скопје, број 113/1 од 13. VII. 1973 година, од одржаната седница на 13. VII. 1973 година се присоединува „Универзалкомерц“ — работна организација за вршење на трговски услуги, застапничка и посредничка дејност и вршење на разни други услуги за унапредување и модернизација на стопанството — Скопје.

Се брише од регистарот на организациите на здружен труд, од рег. бр. 930, страна 423, книга IV „Универзалкомерц“ — работна организација за вршење на трговски услуги, застапничка и посредничка дејност и вршење на разни други услуги за унапредување и модернизација на стопанството — Скопје, бидејќи се присоединува кон Клубот на стопанствениците на Македонија — Скопје, согласно горенаведените одлуки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 148 од 12. IX. 1973 година. (1229)

## КОНКУРСИ

Советот на ООЗТ Клиника за ортопедски болести при Медицинскиот факултет во Скопје распишува

### КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. Лекар на специјализација по ортопедија
2. Лекар на специјализација по анестезиологија

Услови: Завршен медицински факултет со просечна оцена над 8, положен стручен испит, регулирана воена обврска, да не се постари од 28 години, да познаваат еден од светските јазици во толкава мера да можат да се служат со странска литература.

Молбите со куса биографија треба да бидат поткрепени со докази дека кандидатите ги исполнуваат наведените услови.

Молбите се поднесуваат на адреса: ООЗТ Клиника за ортопедски болести при Медицинскиот факултет во Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17, во рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот.

Неблаговремените и недокументирани молби нема да се земаат предвид при разгледувањето. (1447)

Републичката комисија за културни врски со странство — Скопје распишува

### КОНКУРС

за пополнување на работното место  
дактилограф II класа

Покрај општите услови определени со закон, кандидатите треба да ги исполнуваат и овие посебни услови:

— да имаат средна школска подготовка или непотполна средна подготовка и завршен дактило-

графски курс, како и просечен ефект — брзина од 250 отчукувања во една минута.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Кон пријавата се прилагаат соодветни докази за исполнување на општите и посебните услови.

Стан не е обезбеден.

Некомплетираниите пријави нема да се земаат предвид. (1448)

Конкурсната комисија за именување на директор на работната организација Фабрика за декоративни ткаенини „Карпош“ — Крива Паланка распишува

### КОНКУРС

#### за реизбор на директор на работната организација

Услови: Кандидатот, покрај општите услови предвидени со законските прописи и правилата на Фабриката, треба да ги исполнува и следните услови:

1. да има висока школска спрема;
2. да има работно искуство на раководни работни места 3 (три) години или најмалку 5 години искуство во струката; и
3. да има потребни морално-политички и деловни способности за обавување на функцијата.

Конкурсот трае 15 дена по неговото објавување во „Службен весник на СРМ“.

Потребните документи за квалификацијата — степенот на образованието, проведеното искуство и доказ за морално-политичките и деловни способности се доставуваат до Конкурсната комисија при Фабриката „Карпош“ — Крива Паланка. (1449)

Советот на факултетот на Природно-математичкиот факултет — Скопје, врз основа на член 14 од Законот за високото школство на СРМ

р а с п и ш у в а

### КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. по еден наставник во звањето редовен професор, вонреден професор, виш предавач, доцент или предавач за предметите:

- атомска физика и
- општа физика за биологи

2. два наставника во звањето редовен професор, вонреден професор, виш предавач, доцент или предавач за предметите од областа на физичката географија (Климатологија со математичка географија и Метеорологија со хидрологија);

3. избор на по еден асистент при Математичкиот институт и Биолошкиот институт;

4. преизбор на: два асистенти при Физичкиот институт, два асистенти при Хемискиот институт и два асистенти при Биолошкиот институт.

Пријавите во четири примероци, од кои едниот таксиран со 2 динари таксена марка, се поднесуваат до Секретаријатот на Факултетот. Кон пријавата се приложува дипломата за завршена високошколска настава (Природно-математички факултет), кратка биографија и список на научни трудови, со по еден примерок од истите.

При изборот на кандидатите ќе важат пропишаните услови од Законот за високото школство на СРМ и постојните критериуми на факултетот за избор во соодветните звања.

За кандидатите кои ќе конкурираат за работното место асистент, посебен услов е познавање на еден странски јазик (англиски, француски, германски или руски), што ќе го докажат со уверение од соодветните катедри при Филозофскиот факултет или Школата за странски јазици.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (1450)

Врз основа на член 18 и 19 од Правилникот за меѓусебни работни односи при Фабриката за вештачки брусеве, брусно платно и хартија „Иднина“

— Кратово, комисијата за прием и отпуштање на работници

р а с п и ш у в а

### ПОВТОРЕН И ПРОШИРЕН КОНКУРС

за пополнување на следните упразнети работни места:

1. Технички директор
2. Раководител на погонот брусеве
3. Раководител на погонот брусно платно и хартија
4. Шеф на план и анализа
5. Раководител на техничка припрема за погоните брусеве, брусно платно и хартија.
6. Директор на општи сектор (не е повторно)

У С Л О В И:

Покрај условите предвидени во Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

— за работното место под точка 1 (еден) — да е дипломиран технолог со 5 години работно искуство,

— за работното место под точка 2 (два) — да е дипломиран технолог со 3 години работно искуство,

— за работното место под точка 3 (три) — да е дипломиран технолог со 3 години работно искуство,

— за работното место под точка 4 (четири) — да е дипломиран економист со 3 години работно искуство,

— за работното место под точка 5 (пет) — да е машински инженер со 3 години работно искуство,

— за работното место под точка 6 (шест) — да е дипломиран правник.

Личните доходи ќе се исплатуваат према Правилникот за распределба на личните доходи на работниците во Фабриката.

Потребните документи за исполнувањето на условите према конкурсот да се доставуваат до комисијата за примање и отпуштање на работници.

Конкурсот останува отворен до пополнувањето на работните места. (1502)

Врз основа на одлуката на Советот на Медицинскиот центар — Гостивар, донесена на седницата одржана на 31. VIII. 1973, 28. IX. 1973 и 20. XI. 1973 година, Медицинскиот центар

р а с п и ш у в а

### КОНКУРС

за специјализација на лекари по следните специјалности:

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Педијатрија    | 1 |
| 2. Микробиологија | 1 |

УСЛОВИ:

Кандидатите што ќе учествуваат на овој конкурс потребно е да имаат завршено медицински факултет со поминат задолжителен лекарски стаж и положен стручен испит, две години работно искуство во здравствени работни организации како и да знае еден странски јазик во толкава мера да може да ја следи стручната литература.

Кандидатот во молбата да наведе, согласно одлуката на Советот, под кои услови ќе го прифати договорот за специјализација: обврска за останување на работа онолку време колку трае специјализацијата со личен доход 60%, или двојно третирање на обврската за работа во Медицинскиот центар — Гостивар со полн месечен личен доход.

Предност за избор на кандидати по овој конкурс имаат кандидатите кои се во редовен работен однос во Медицинскиот центар — Гостивар, повеќе од 2 години.

Молбите таксирани со 2 динари таксени марки да се достават со потребни документи до Советот на Медицинскиот центар — Гостивар.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (1503)

## СЛУЖБЕНА ОБЈАВА

Врз основа на член 8 од Општествениот договор за усогласување на распределбата на доходот и личните приходи во основните организации на здружениот труд во стопанството („Службен весник на СРМ“ бр. 29/73), Службата на општественото книговодство — Централна во Скопје ги

## о б ј а в у в а

следните единствени показатели за организациите на здружениот труд во Стопанството, за периодот јануари—декември 1972 година:

1. Доход за распределба по условно неквалификуван работник во стопанството	21.614,00
2. Просечен бруто личен доход по условно неквалификуван работник	16.880,00
3. Односи за распределба на доходот во стопанството:	
а) за проширување на материјалната основа на здружениот труд	22,0%
б) за лични приходи и други лични примања	78,0%

Бр. 304

26 ноември 1973 година  
СкопјеГенерален директор,  
**Благој Симеонов**, с. р.

## О Б Ј А В А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ  
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА САДЕН  
МАТЕРИЈАЛ

Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство, во смисла на член 16 и 18 од Законот за саден материјал („Службен весник на СРМ“ бр. 10/73), објавува дека во Регистарот на производители на шумски саден материјал е запишана организацијата:

— Претпријатие за дрвна индустрија „Треска“ — ООЗТ шумско стопанство Македонски Брод, регистарски број 27, книга III, решение број 09-УП/1°-151 од 5. XI. 1973 година.

Од Републичкиот секретаријат  
за земјоделство и шумарство

## СОДРЖИНА

Страна

412. Закон за поведување на постапка за испитување на самоуправните спогодби	1161
413. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за Програмата за спроведување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението во СР Македонија во 1972 година и за 1974 година	1162

414. Одлука за давање согласност за ратификација на Програмата за просветно-културна соработка меѓу СФРЈ и СР Романија за 1973 и 1974 година, потпишана на 23 февруари 1973 година во Белград	1162
415. Одлука за давање согласност за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на СФРЈ и Владата на Република Сенегал за третман на најпривилегирана нација со Протоколот од состанокот на Југословенско-сенегалската мешовита комисија од 4. XI. 1972 година која е постигната со размена на нотите од 16. II. 1972, 9. VI. 1972 и 16. VI. 1972 година	1162
416. Одлука за ратификација на Протоколот од првиот состанок на Мешовитата југословенско-белгиска комисија, предвидена во член 20 на Спогодбата од 1 јули 1963 година за друмски превоз на патници и стока, одржан во Белград на 20 и 21 април 1972 година	1162
417. Одлука за давање согласност на Предлогот на договор за височината и критериумите на додатното оптоварување на граѓаните и организациите на здружен труд од областа на стопанството со стабилизациони даноци, стабилизациони заеми и стабилизационо штедење во 1973 година	1163
418. Одлука за давање согласност на Предлогот за ратификација на Спогодбата за регулирање на неисплатените долгови од Пакистан на Југославија меѓу Владата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Владата на Исламската Република Пакистан, потпишана на 16 октомври 1972 година во Исламабад	1163
419. Уредба за висината и начинот на пресметување на дневниците на воените обврзници повикани од надлежен орган на Републиката	1163
420. Одлука за определување корисници на средства за изградба на објекти за физичка култура што се од општ интерес на Републиката во периодот 1971—1975 година и распределба на средствата што ќе се остваруваат во 1973 година по основ на посебниот републички данок на промет	1164
421. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за личните приходи и трошоците на функционерите и работниците што ги именува односно назначува Извршниот совет или што се именуваат односно назначуваат во согласност со Извршниот совет	1165
422. Програма за имунизација на населението против заразните болести во 1974 година	1165

## Општи акти на самоуправните интересни заедници

147. Одлука за височината на постојниот износ на учеството на осигурените лица во трошоците за користење на издадените лекови	1167
Објава на Службата на општественото книговодство за единствените показатели за организациите на здружениот труд во стопанството, за периодот јануари—декември 1972 година	1176